



**ВЛАДАТА НА РМ И МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО ИЗДВОЈУВААТ СЕ ПОМАЛКУ
СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА МАЈКИТЕ И
ДЕЦАТА**

**Буџетот на РМ и буџетот за превентивна здравствена заштита, во периодот од 2011 до 2014
година, не овозможуваат зголемување на опфатот на децата Роми со превентивни
здравствени услуги**

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Буџетот за превентивна здравствена заштита на мајките и децата и превентивна здравствена заштита на мајките и децата од ромските заедници, во периодот од 2011 до 2014 година, не е прогресивен и не одговара на постоечката буџетска политика;
2. Буџетот на Програмата за превентивна здравствена заштита на мајките и децата, во периодот од 2011 до 2014 година е изменет вкупно 5 пати или во просек 2 пати во текот на една календарска година;
3. Средствата за превентивна здравствена заштита на мајките и децата не се трошат во целост во текот на календарската година за која се наменети, што не соодветствува на генералната расходна политика на Владата на РМ и Министерството за здравство;
4. Министерството за здравство своите обврски кон извршителите на активностите за превентивна здравствена заштита на мајките и децата ги подмирува со доцнење од осум месеци; и
5. Министерството за здравство и Владата на РМ во периодот од 2011 до 2014 година во континуитет го намалуваат обемот на активности и средства наменети за превентивна здравствена заштита на мајките и децата од Ромските заедници.

ВОВЕД

Основна одговорност на државата е преку обезбедувањето на јавни добра и услуги и вршењето на јавни функции да ги задоволи основните потреби на граѓаните и да ги реализира нивните основни човекови права. Наменското, планираното, ефективното и ефикасното планирање и извршување на здравствениот буџет како клучна јавно - здравствена политика е единствениот начин за исполнување на обврската од страна на државата и задоволување на здравствените потреби на граѓаните.

Оттаму не е доволно државата само да предвидува и зборува за мерки и планови за здравствена заштита, туку неопходно е во буџетот реално да ги обезбеди потребните средства и да осигури дека тие се наменски, ефикасно и во целост искористени за надминување на реалните здравствени проблеми со кои се соочуваат граѓаните. А во исто време ќе осигури дека буџетот не е ригиден, туку флексибилен и се прилагодува кон задоволување на тековните приоритети на граѓаните.

За да се исполни сето ова, државните и јавните здравствени установи треба да бидат што е можно повеќе отворени за јавноста и на тој начин да овозможат граѓаните да учествуваат во креирањето на здравствените политики и да ја следат реализацијата на усвоените политики, програми и средства. Со тоа ќе се овозможи граѓаните самостојно да дадат оценка на тоа колку државата реално ги утврдува и ефикасно ги решава здравствените проблеми на граѓаните.

Учеството на граѓаните во креирањето на здравствените политики и следењето на реализацијата на истите, државата ќе го овозможи само доколку ја зголеми разбирливоста на податоците содржани во буџетите за здравство од кои јасно ќе може да се воочи нивното влијание врз решавање на конкретните проблеми со кои се соочуваат одделните групи на граѓаните.

Оваа анализа дава детален осврт на владината практика за планирање и извршување на буџетот за превентивна здравствена заштита, со посебен фокус на буџетот за реализација на активностите од Програмата за превентивна здравствена заштита на мајките и децата наменети за ромски средини. При што, за споредба даваме осврт и на планирањето и на реализацијата на целокупниот буџет на Министерството за здравство. Наодите презентирани во оваа анализа се базираат на податоци добиени со обработка на јавно достапни буџетски документи и документи добиени во постапка за слободен пристап до информации од јавен карактер за периодот 2011 до 2014 година. Во оваа анализа 2011 година е земена како почетна од причина што оваа година Владата на РМ за прв пат усвои специфични мерки за превентивна здравствена заштита на мајките и децата од ромските заедници во рамки на Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата и издвои буџетски средства за нивна реализација.

Анализата дава детален осврт на:

- планирањето и имплементацијата на буџетот на Министерството за здравство, буџетот за превентивна здравствена заштита и буџетот на Програмата за превентивна здравствена заштита на мајките и децата, за периодот од 2011 до 2014 година;
- реализација на буџетот за спроведување на активности за превентивна здравствена заштита на мајките и децата од ромските заедници во рамки на Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата за периодот од 2011 до 2014 година; и
- реализација на програмските активности за превентивна здравствена заштита на мајките и децата од ромските заедници за 2012 година¹.

¹ Анализата се однесува за 2012 година, заради тоа што Министерството за здравство и извршителите на одделните мерки не располагаат со тековни информации за своето програмско работење, а пак сумарни информации имаат три месеци по завршувањето на тековната година.

1. НАОДИ ОД СПРОВЕДЕНА АНАЛИЗА

1.1. Наоди од анализа на буџетот на Министерството за здравство, превентивна здравствена заштита и Програмата за превентивна здравствена заштита на мајките и децата во РМ за периодот од 2011 до 2014 година

Од 2011 година наваму средствата во буџетот на Министерството за здравство континуирано растат. Во периодот од 2011 до 2014 година средствата во буџетот на министерството секоја година растат во просек за 30% (види графикон број 1). Порастот на одобрените средствата во буџетот на Министерството за здравство право пропорционално го следат порастот на вкупните средства во буџетот на државата. Но, и покрај континуираниот пораст на буџетот на Министерството за здравство, делот на издвоени средства за здравството како функција на централниот буџет остануваат непроменети и изнесуваат 3% од вкупните средства на централниот буџет секоја година. Најголем пораст на средства во буџетот на Министерството за здравство е забележан во 2012 година, кога истиот се зголемил за 73% во однос на претходната година..

Графикон број 1 – Приказ на промените на средствата во буџетот за Министерството за здравство во периодот од 2011 до 2014 година, исказани во %



Трендот на постојан прогресивен пораст кој се јавува во вкупниот буџет на Министерството за здравство не се пресликува врз сите поодделни програми и под програми на буџетот на министерството. Односно, средствата за реализација на програмата 5 од буџетот на министерството (превентивна здравствена заштита) бележат флукутации и не го следат општиот прогрес на буџетот на министерството. Просечната стапка на пораст на средствата за превентивна здравствена заштита е половина од стапка на пораст на вкупните средства во буџетот на Министерството за здравство и изнесува 14%. Ова значи дека во министерството се води селективна буџетска политика, кога станува збор за буџетот за превентивна здравствена заштита.


Ова тврдење можеме да го потврдиме и со следниот пример: во 2012 година кога средствата на министерството пораснале за 73% во однос на 2011 година, средствата за превентивна здравствена заштита се намалиле за приближно 45%. (види графикон број 2).

Графикон број 2 – Приказ на промените на средствата во буџетот за превентивна здравствена заштита во периодот од 2011 до 2014 година, исказани во %




Во периодот од 2011 до 2014 година Министерството за здравство и Владата на РМ секоја година за превентивна здравствена заштита на мајките и децата одвојуваа во просек 14% помалку средства. (види графикон број 3).

Графикон број 3 – Промени на учеството на буџетот за активна здравствена заштита на мајките и децата во вкупниот буџет на Министерството за здравство во периодот од 2011 до 2014 година



Иако процентот на учество на средствата за превентивна здравствена заштита на мајките и децата секоја година се намалува во вкупно издвоените средства на буџет на Министерството за здравство, нивното учество во буџетот за превентивна здравствена заштита во просек секоја година расте за 17% (види графикон број 4). Најголем пораст на учество на средствата за превентивна здравствена заштита на мајките и децата во вкупниот буџет за превентивна здравствена заштита се бележи во 2012 година. Ваквиот пораст на средствата за превентивна здравствена заштита на мајките и децата е одраз на високиот процент на намалување на буџетот за превентивна здравствена заштита (види графикон број 2 и 4 – учеството на буџетот за превентивна здравствена заштита во 2012 година се намалува за 45%, а буџетот за превентивна здравствена заштита на мајките и децата расте за 95%).

Графикон број 4 - Промени на учеството на буџетот на Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата во вкупниот буџет за превентивна здравствена заштита во периодот од 2011 до 2014 година




Апсолутниот износ на средствата за превентивна здравствена заштита на мајките и децата, во буџетот на Министерството за здравство, секоја година опаѓа 12% во просек . (види табела број 1, колона број 1)

Покрај постојаната практика за намалување на средства за здравствена заштита на мајките и децата со секое усвојување на нова Програма за активна здравствена заштита на мајките и децата, во Владата на РМ и Министерството за здравство постои и практика на донесување на интерни одлуки во текот на годината за измени на средствата за оваа намена. Ваквите постапки директно влијаат и врз намалување на обемот на планираните активности. **Па така, средствата во текот на секоја година дополнително се намалуваат за 14% во просек** (види табела број 1, колона број 2)

Средствата за Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата беа најмногу скратени **во текот на 2011 година**, кога со направените измени и дополнувања, **50%**

од средствата беа во целост изземени од оваа Програма и алоцирани за друга намена (види графикон број 5). Во 2014 година, буџетот на Програмата бележи пораст од 15%, но **вкупниот износ на алоцирани средства за активна здравствена заштита на мајки и деца во 2014 година е за 43% помал од 2011 година.**

Графикон број 5 – Приказ на промени на буџет на Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата во периодот од 2011 до 2014 година



Сепак и покрај честите измени кои Министерството за здравство и Владата на РМ ги прават во буџетот на Програма за активна здравствена заштита на мајките и децата, **на крајот од секој година во просек 43% од средствата за Програмата остануваат непотрошени.** Ова упатува на заклучокот дека речиси половина од планираните активности од Програмата во периодот од 2011 до 2014 година не се реализирани.

Степенот на реализација на средствата и активностите од Програмата секоја година е се понизок. Во 2011 година биле потрошени само 67% од планираните средства, а **во 2012 година² реализацијата е падната на 47%.** Ваквата тенденција се рефлектира и врз степенот на реализација на активностите од Програмата, што значи дека секоја година се реализира помал обем на активности за превентивна здравствена заштита на мајките и децата (види табела број 1, колона број 3).

² 2012 година е земена како последна година за известување заради тоа што завршната сметка на буџетот на државата за 2013 сеуште не е донесен, а пак Министерството за здравство не располага со извештаи за реализација на буџетот за оваа година.

Табела број 1 – Приказ на промените и реализацијата на буџетот на Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата, 2011 – 2014 година


Година	Опис		
	Усвоен буџет (1)	Буџет по извршени измени и дополнувања (2)	Потрошен буџет (3)
2011	20.000.000,00	10.000.000,00	6.651.630,00
2012	10.000.000,00	10.800.000,00	5.043.116,00
2013	10.000.000,00	10.000.000,00	не е донесена
2014	11.500.000,00	нема	нема

Покрај трендот на континуирано нетрошење на средства од Програмата за превентивна здравствена заштита на мајки и деца (подпрограма 58), **Министерството за здравство во континуитет троши се помалку средства** (види табела број 1, колона број 3).

Секоја година за превентивна здравствена заштита Министерството за здравство троши во просек 13% помалку средства од вкупно потрошените во претходната година, а пак за превентивна здравствена заштита на мајките и децата во просек 14% помалку во однос на вкупно потрошените средства во претходната година (види графикон број 6).

Трендот на трошење помалку средства во однос на претходната година не е тренд кој се јавува и кај реализацијата на вкупните средства на буџетот на Министерството за здравство (види графикон број 6). **Министерството за здравство секоја година троши 66% повеќе средства во однос на износот на средства потрошени претходната година.**

Графикон број 6 – Трошење на средствата од буџетот на Министерството за здравство, буџетот на превентивна здравствена заштита и буџетот за активна здравствена заштита на мајките и децата во периодот од 2010 до 2014 година



2.2. Наоди од анализа на спроведувањето на буџетот за превентивна здравствена заштита на мајките и децата од ромските заедници предвиден со Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата во периодот од 2011 до 2014 година

Во 2011 година Владата на РМ на предлог на Министерството за здравство, во Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата за 2011 година, за прв пат усвои низа специфични мерки за превентивна здравствена заштита на мајките и децата од ромските заедници, и тоа:

- патронажни посети на семејства со здравствени и социјални ризици;
- патронажни посети и посета од Ромски здравствени медијатори кај ромски семејства;
- едукација на семејства во рурални средини и ромски заедници за детско здравје, вакцинации, безбедно мајчинство и адолесцентно здравје;
- работилници за родители во детски градинки и центри за ран детски развој со посебен акцент на ромски средини;
- изработка и печатење на брошура за родители за доење и комплементарна исхрана на македонски, албански и ромски јазик; и
- промоција на Неделата на имунизација

За реализација на овие мерки во 2011 година, беа издвоени вкупно 2.868.600,00 денари (види табела број 2, колона 1). Со усвојувањето на овие специфични мерки за превентивна здравствена заштита на мајки и деца од ромските заедници за прв пат во Р. Македонија беа издвоени средства, како дел од буџетот за превентивна здравствена заштита, кои наменски ќе се користат за унапредување на здравјето на Ромите и за прв пат се усвоени теренски активности што треба да бидат реализирани во ромските заедници (види табела број 2, колона опис на мерки и колона 1).

Во октомври 2011 година, со извршените измени и дополнувања на Програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца, Министерството за здравство и Владата на РМ го скратија првично одобрениот обем средства и го намалија бројот на активности за превентивната здравствена заштита на мајки и деца во ромските заедници. Односно, по единаесет месеци од усвојување на Програмата, буџетот на Програмата беше намален за 31% (од 2.868.600,00 денари на 1.980.000,00 денари).

Трендот на укинување на специфични мерки и кретење на средства наменети за унапредување на здравјето на мајките и децата од ромските заедници продолжи и во следните две години. Значајно е да се напомене дека **со секое изменување и дополнување на Програмата најпрво беа менувани, а потоа и укинати директните теренски активности наменети за ромските заедници.**

Во 2012 година бројот на специфични мерки за ромски заедници беше намален на три од вкупно пет мерки предвидени во 2011 година, а пак износот на средства од 1.980.000,00 денари беа намалени на 390.000,00 денари (80% намалување). Во 2013 година од петте првично усвоени активности останаа само две, а пак средствата се намалија за 81% во однос на 2011.

Во 2014 година, три години по усвојувањето на мерките, во Програмата останаа само две од првобитно планираните мерки и тоа: едукативни работилници и промоција на неделата на имунизација, За нивна реализација **предвидени се 350.000,00 денари**, што е за 8% помалку во однос на 2013 година, **односно 88% помалку во однос на 2011 година**.

Во 2014 година, покрај веќе постоечките две мерки беа усвоени уште три дополнителни мерки за чија реализација од Програмата се издвоени **1.075.000,00 денари**. Но, и покрај воведувањето на овие мерки, **средствата** кои државата планира да ги потроши за превентивна здравствена заштита на мајките и децата од ромските заедници **се за 63% помалку во однос на буџетот издвоен за оваа намена во 2011 година, односно 46% помалку во однос на направените измени во текот на истата година**.

Табела број 2 – Преглед мерките за унапредување на здравјето на мајките и децата од ромските заедници предвидени со Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата за 2012, 2013 и 2014 година во однос на усвоените мерки во 2011 година

Опис на мерка	Базна година	Измени		
	2011 година (1)	2012 година (2)	2013 година (3)	2014 година (4)
Патронажни посети на семејства со здравствени и социјални ризици	√	Х	Х	Х
Патронажни посети и посета од РЗМ кај ромски семејства	√	Х	Х	Х
Едукација на семејства во рурални средини и ромски заедници за детско здравје, вакцинации, безбедно мајчинство и адолесцентно здравје	√	√	√	√
Работилници за родители во детски градинки и центри за ран детски развој со посебен акцент на ромски средини	√	√	Х	Х
Изработка, печатење и дистрибуција на брошура за родители за доење и комплементарна исхрана на македонски, албански и ромски јазик	√	Х	Х	Х
Промоција на Неделата на имунизација	√	√	√	√
Аntenатални прегледи на бремени Ромки	Х	Х	Х	√
Регионални работилници за патронажната служба и РЗМ за семејно планирање, антенатална и постнатална грижа	Х	Х	Х	√
Спроведување на истражување за достапноста на услугите за репродуктивно здравје со акцент на ранливите групи	Х	Х	Х	√

2.3. Анализа на реализацијата на специфичните мерки и буџет на Програмата за превентивна здравствена заштита на мајките и децата од ромски заедници за 2012 година

Во 2013 година, ЕСЕ спроведе мониторинг на имплементацијата на специфичните мерки и буџет за превентивна здравствена заштита на мајките и децата во ромските заедници усвоени од Владата на РМ за 2012 година.³ Оваа анализа се базира единствено на податоци добиени во постапка за слободен пристап до информации од јавен карактер бидејќи не дојдовме до јавно достапни документи кои содржат податоци за реализацијата на активностите и буџетот на Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата за 2012 година⁴. За потребите на оваа анализа во 2013 година доставивме вкупно 66 барања за слободен пристап до информации од јавен карактер до вкупно единаесет извршители⁵ на овие мерки од јавно - здравствениот сектор. Од извршителите баравме копии од следните документи: извештаи и фактури за реализирани договорни активности по Програмата, извод од трезорската сметка, копии од книги за евиденција на фактури итн. (анекс 1).

Во 2012 година во Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата, **беа усвоени три специфични мерки за здравствена заштита на мајките и децата од ромските заедници** и тоа:

- **шест едукации** на семејства во рурални средини и ромски заедници за детско здравје, вакцинации, безбедно мајчинство и адолесцентно здравје;
- **дванаесет работилници** за родители во детски градинки и центри за ран детски развој со посебен акцент на ромски средини; и
- **една промоција на неделата на имунизација.**

³ Целосната анализа на имплементацијата на Програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца за 2011 година можете да ја прочитате на:

<http://www.esem.org.mk/pdf/Publikacii/Ostanati/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D1%9F%D0%B5%D1%82%20%D0%B0%D0%BD%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%97%D0%97%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%98%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-2011.pdf>

⁴ Усвоената Програма е достапна на:

<http://healthrights.mk/pdf/Zdravstveni%20Rabotnici/Preventivni%20i%20kurativni%20programi%20na%20MZ/2012/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%98%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9C%20%D0%B7%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%D0%BD%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B1%D1%80.8-2012.pdf>

⁵ Извршители на специфичните мерки за превентивна здравствена заштита на мајки и деца во ромските заедници во 2012 година се здравствените домови и Заводот за здравствена заштита на мајки и деца. Со измените на програмата во март 2012 година, здравствените домови повеќе не се извршители на оваа програма.

Според податоците содржани во одговорите на доставените барања за слободен пристап до информации од јавен карактер, **специфичните мерки и издвоениот буџет за превентивна здравствена заштита на мајките и децата од ромските заедници во 2012 година се реализирани во целост** (види табела број 2).

Заводот за здравствена заштита на мајки и деца ги реализирал сите договорени услуги по Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата три месеци пред завршувањето на годината. За периодот од јануари до септември, по основ на реализирани договорни услуги, до Министерството за здравство, доставил три фактури и извештаи.

За извршените договорните услуги од Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата, Заводот за здравствена заштита на мајките и децата, од Министерството за здравство добил средства по доставување на последната фактура и тоа **во ноември 2012 година.** Министерството за здравство на Заводот за здравствена заштита на мајки и деца на РМ му префрлил средства во три транши два месеци пред завршувањето на годината (две транши се префрлени во ноември и една во декември).

Прв квартал (јануари – март 2012 година) – Во септември 2012 година, Заводот за здравствена заштита на мајките и децата до Министерството за здравство доставил фактура во износ од 25.000,00 денари за која средства добиле на 15 ноември 2012 година. Во фактурата Заводот фактурирал: **2 едукации** на семејства во рурални средини и ромски заедници за детско здравје, вакцинации, безбедно мајчинство и адолесцентно здравје и **3 работилници** за родители во детски градинки и центри за ран детски развој со посебен акцент на ромски средини.

Втор квартал (април - јуни 2012 година) – Во септември 2012 година, Заводот за здравствена заштита на мајките и децата до Министерството за здравство доставил фактура во износ од 330.000,00 денари, која министерството ја платило на 12 ноември 2012 година. Во фактурата, Заводот, фактурирал: **3 едукации** на семејства во рурални средини и ромски заедници за детско здравје, вакцинации, безбедно мајчинство и адолесцентно здравје; **3 работилници** за родители во детски градинки и центри за ран детски развој со посебен акцент на ромски средини и **една промоција на неделата за имунизација.**

Трет квартал (јули – септември 2012 година) – Во септември 2012 година, Заводот за здравствена заштита на мајките и децата до Министерството за здравство доставил фактура во износ од 35.000,00 денари, која министерството ја платило на 24 ноември 2012 година. Во фактурата, Заводот, фактурирал: **една едукација** на семејства во рурални средини и ромски заедници за детско здравје, вакцинации, безбедно мајчинство и адолесцентно здравје и **6 работилници** за родители во детски градинки и центри за ран детски развој со посебен акцент на ромски средини.

Четврт квартал (октомври – декември 2012 година) - Заводот за здравствена заштита на мајките и децата не спроведува активности за превентивна здравствена заштита на мајките и децата утврдени со Програмата на Министерството за здравство.

Извештаите кои Заводот ги доставува до министерството претставуваат препис на називот на активностите за чија реализација е одговорен Заводот, без детално објаснување

на начинот и обемот на реализација . Односно, во извештајот не се специфицира местото на реализација на едукациите, бројот на присутни слушатели итн.

Табела број 3 - Приказ на планираниот наспроти реализираниот обем на активности за здравствена заштита на мајките и децата во ромските заедници за 2012 година

Реден број	Опис на мерки		Планирано	Реализирано
1.	Едукација на семејства во рурални средини и ромски заедници за детско здравје, вакцинации, безбедно мајчинство и адолесцентно здравје	Обем на активност	6	6
		Цена по единица активност	5.000,00	
		Буџет	30.000,00	30.000,00
2.	Работилници за родители во детски градинки и центри за ран детски развој со посебен акцент на ромски средини	Обем на активност	12	12
		Цена по единица активност	5.000,00	
		Буџет	60.000,00	60.000,00
3.	Промоција на неделата на имунизација	Обем на активност	1	1
		Цена по единица активност	300.000,00	
		Буџет	300.000,00	300.000,00
ВКУПНО:		Буџет	390.000,00	390.000,00

Анекс 1 – Податоци добиени од Министерството за здравство и Заводот за здравствена заштита на мајките и децата на РМ на кои е базирана анализата

НАЗ. 191

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ на Скопје
Здравствена трезорска сметка
Банка на примач Народна банка на РМ
Трансакциска сметка: 10000000066005
Сметка на буџ. Корисник: 6602500035 531 27
Приходна шифра и програма: 723819 00
Скопје, _____ 2012 година

ДО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
Сектор за превентивна здравствена заштита
СКОПЈЕ

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
"ЗДРАВСТВЕН ДОМ
НА СКОПЈЕ-СКОПЈЕ" Ц.О.

ФАКТУРА БР. 24

Бр. 05-5044/1
13-09-2012 201 год.
СКОПЈЕ

Извршени активности на Завод за здравствена заштита на мајки и деца по Програма за активна здравствена заштита на мајките и децата на Република Македонија за месец I,II,III 2012 година, (Службен весник на Република Македонија бр 7/12 и 99/2012 год).

Потребните финансиски средства за реализација на утврдените мерки и активности во Програмата, се пресметани врз основа на следната пресметка:

Реден број во Програмата	Назив на активностата	Број на активности	Поединечна цена на активностата (денари)	Вкупен износ (денари)
9.	Теренски посети за мониторинг и репроценка на превентивна служба за предучилишни деца во ЈЗУ во Република Македонија	10	5.000,00	50.000,00
10.	Регионални работилници за здравствени работници - превентивните тимови за унапредување на здравјето на децата и мајките	2	30.000,00	60.000,00
11.	Регионални работилници за патронажната служба (доене, комплементарна исхрана и нега на новородено)	2	30.000,00	60.000,00
12.	Едукација на семејства во рурални средини и ромски заедници за унапредување на здравјето и развојот кај децата, вакцинации, безбедно мајчинство и адолесцентно здравје	2	5.000,00	10.000,00
13.	Работилници за родители во центри за ран детски развој со посебен акцент на ромските средини	3	5.000,00	15.000,00
ВКУПНО ЗА ПЛАЌАЊЕ:				195.000,00

ФАКТУРИРАЛ,


КОНТРОЛИРАЛ,






**ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ЗАВОДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА МАЈКИ И ДЕЦА
ЗА ПЕРИОД јануари – март, 2012 ГОДИНА**


- А) Теренски посети на превентивни тимови и пунктови за вакцинација и патронажните служби. При теренските посети се извршија следните активности:
- Увид во реализацијата на мерките од Програмата за 2012 во однос на обемот и динамиката на вакцинацијата и систематските прегледи на деца од предучилишна возраст
 - Увид во реализацијата на мерките од Програмата за 2012 во однос на обемот и динамиката на работата на патронажната служба
 - Стручно-методолошка помош во изработка на годишен план за работа на превентивните тимови според Програмите кои ја опфаќаат нивната работа (план за имунизација и за систематски прегледи).
 - Стручно-методолошка помош во изработка на годишен план за работа на патронажната служба
 - Изготвување на записници за најдената состојба и дадените препораки во 2 примерока од кои еден во Заводот, а другиот примерок оставен кај превентивниот тим.
- В). Изготвување на здравствено-воспитни материјали и реализација на семинари за здравствени работници:


- a. Изготвена брошура за доење наменета за родители на македонски и ромски јазик
- b. Реализирани регионални семинари наменети за превентивните тимови кои работат на имунизација и систематски прегледи.
- c. Континуирано следење на здравствената состојба на децата од предучилишна возраст преку прибирање на податоци од систематските прегледи од превентивните тимови.
- d. Едукативни работилници за семејства во рурални средини и ромски заедници за унапредување на здравјето и развојот кај децата, вакцинации, безбедно мајчинство и адолесцентно здравје
- e. Работилници за родители во центри за ран детски развој со посебен акцент на ромските средини на теми поврзани со стимулирање на раниот детски развој
- f. Одржување на континуирани активности за промоција на редовната имунизација и спречување на заразни болести кај деца од предучилишни возраст на теми поврзани со безбедноста на вакцините, поствакциналните реакции и важноста на навремено и целосно вакцинирање (едукација на родители во градинки, центри за ран детски развој и центар за родители Роми)

Завод за здравствена заштита
на мајки и деца


Подготвил
Александра Геразовска


Одобрил
др Билјана Анчевска


У п р а в н и к
Мр.д-р.Бранкица Младеновиќ



н. 191

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ на Скопје
Здравствена трезорска сметка
Банка на примач Народна банка на РМ
Трансакциска сметка: 10000000066005
Сметка на буџ. Корисник: 6602500035 531 27
Приходна шифра и програма: 723819 00
Скопје, _____ 2012 година

ДО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
Сектор за превентивна здравствена заштита
ЈАВНА АГЕНЦИЈА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
“ЗДРАВСТВЕН ДОМ
НА СКОПЈЕ-СКОПЈЕ“ Ц.О.


Бр. 05-5044/2
13-09-2012 201__ год.
СКОПЈЕ

ФАКТУРА БР. 18

Извршени активности на Завод за здравствена заштита на мајки и деца по Програма за активна здравствена заштита на мајките и децата на Република Македонија за месец IV, V, VI 2012 година, (Службен весник на Република Македонија бр 7/12 и 99/2012 год).

Потребните финансиски средства за реализација на утврдените мерки и активности во Програмата, се пресметани врз основа на следната пресметка:

Реден број во Програмата	Назив на активностата	Број на активности	Поединечна цена на активностата (денари)	Вкупен износ (денари)
9.	Теренски посети за мониторинг и репроценка на превентивна служба за предучилишни деца во ЈЗУ во Република Македонија	10	5.000,00	50.000,00
10.	Регионални работилници за здравствени работници - превентивните тимови за унапредување на здравјето на децата и мајките	2	30.000,00	60.000,00
11.	Регионални работилници за патронажната служба (доене, комплементарна исхрана и нега на новородено)	2	30.000,00	60.000,00
12.	Едукација на семејства во рурални средини и ромски заедници за унапредување на здравјето и развојот кај децата, вакцинации, безбедно мајчинство и адолесцентно здравје	3	5.000,00	15.000,00
13.	Работилници за родители во центри за ран детски развој со посебен акцент на ромските средини	3	5.000,00	15.000,00
14.	Промоција на Недела на имунизација		300.000,00	300.000,00
ВКУПНО ЗА ПЛАЌАЊЕ:				500.000,00

ФАКТУРИРАЛ,


КОНТРОЛИРАЛ,




**ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ЗАВОДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА МАЈКИ И ДЕЦА
ЗА ПЕРИОД април– јуни, 2012 ГОДИНА**

- А) Теренски посети на превентивни тимови и пунктови за вакцинација и патронажните служби. При теренските посети се извршија следните активности:
- Увид во реализацијата на мерките од Програмата за 2012 во однос на обемот и динамиката на вакцинацијата и систематските прегледи на деца од предучилишна возраст
 - Увид во реализацијата на мерките од Програмата за 2012 во однос на обемот и динамиката на работата на патронажната служба
 - Стручно-методолошка помош во изработка на годишен план за работа на превентивните тимови според Програмите кои ја опфаќаат нивната работа (план за имунизација и за систематски прегледи).
 - Стручно-методолошка помош во изработка на годишен план за работа на патронажната служба
 - Изготвување на записници за најдената состојба и дадените препораки во 2 примерока од кои еден во Заводот, а другиот примерок оставен кај превентивниот тим.

В). Изготвување на здравствено-воспитни материјали, реализација на семинари за здравствени работници и промотивни кампањи:


- а. Промотивни активности со цел промоција на Европската недела на имунизација (21-27 април, 2012 година) при што беа реализирани следниве активности: изготвување и печатење на информативни брошури за родители (25 000 примероци) на македонски и албански јазик; изготвување на постери на македонски, албански јазик, турски, српски, ромски и влашки јазик (1500 примероци); дистрибуција на едукативно – пропаганден материјал за имунизација- постери, брошури, одржување на семинар наменет за здравствени работници од превентивните тимови, епидемиолошките служби од Центрите за јавно здравје и Институтот за јавно здравје како и за менаџерите на ЈЗУ; дистрибуција на промотивните материјали во Скопје (здравствени организации, градинки, училишта);
- б. Учество во промоција на Светската недела на доенџето
- в. Реализирани регионални семинари наменети за превентивните тимови кои работат на имунизација и систематски прегледи.
- г. Континуирано следење на здравствената состојба на децата од предучилишна возраст преку прибирање на податоци од систематските прегледи од превентивните тимови.
- д. Едукативни работилници за семејства во рурални средини и ромски заедници за унапредување на здравјето и развојот кај децата, вакцинации, безбедно мајчинство и адолесцентно здравје
- е. Работилници за родители во центри за ран детски развој со посебен акцент на ромските средини на теми поврзани со стимулирање на раниот детски развој
- ж. Одржување на континуирани активности за промоција на редовната имунизација и спречување на заразни болести кај деца од предучилишна возраст на теми поврзани со безбедноста на вакцините, поствакциналните реакции и важноста на навремено и целосно вакцинирање

Завод за здравствена заштита

на мајки и деца


Подготвил
Александра Геразовска


Одобрил
др Билјана Анчевска


У п р а в н и к
Мр-д-р.Бранкица Младеновиќ

н. 211

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
"ЗДРАВСТВЕН ДОМ
НА СКОПЈЕ-СКОПЈЕ" Ц.О.

Бр. 05-5653

08-10-2012 201__ год.

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ на Скопје
Здравствена трезорска сметка
Банка на примач Народна банка на РМ
Трансакциска сметка: 100000000066005
Сметка на буџ. Корисник: 6602500035 531 27
Приходна шифра и програма: 723819 00
Скопје, _____ 2012 година

ДО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
Сектор за превентивна здравствена заштита
СКОПЈЕ

ФАКТУРА БР. 26

Извршени активности на Завод за здравствена заштита на мајки и деца по Програма за активна здравствена заштита на мајките и децата на Република Македонија за месец VII, VIII, IX- 2012 година, (Службен весник на Република Македонија бр 7/12 и 104/2012 год).

Потребните финансиски средства за реализација на утврдените мерки и активности во Програмата, се пресметани врз основа на следната пресметка:

Реден број во Програмата	Назив на активноста	Број на активности	Поединечна цена на активноста (денари)	Вкупен износ (денари)
9.	Теренски посети за мониторинг и репроценка на превентивна служба за предучилишни деца во ЈЗУ во Република Македонија	20	5.000,00	100.000,00
10.	Регионални работилници за здравствени работници - превентивните тимови за унапредување на здравјето на децата и мајките	1	30.000,00	30.000,00
11.	Регионални работилници за патронажната служба (доење, комплементарна исхрана и нега на новородено)	1	30.000,00	30.000,00
12.	Едукација на семејства во рурални средини и ромски заедници за унапредување на здравјето и развојот кај децата, вакцинации, безбедно мајчинство и адолесцентно здравје	1	5.000,00	5.000,00
13.	Работилници за родители во центри за ран детски развој со посебен акцент на ромските средини	6	5.000,00	30.000,00
ВКУПНО ЗА ПЛАЌАЊЕ:				195.000,00

ФАКТУРИРАЛ,

КОНТРОЛИРАЛ,

ДИРЕКТОР,



**ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ЗАВОДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА МАЈКИ И ДЕЦА
ЗА ПЕРИОД јули-септември, 2012 ГОДИНА**

А) Теренски посети на превентивни тимови и пунктови за вакцинација и патронажните служби. При теренските посети се извршија следните активности:




- Увид во реализацијата на мерките од Програмата за 2012 во однос на обемот и динамиката на вакцинацијата и систематските прегледи на деца од предучилишна возраст
- Увид во реализацијата на мерките од Програмата за 2012 во однос на обемот и динамиката на работата на патронажната служба
- Стручно-методолошка помош во изработка на годишен план за работа на превентивните тимови според Програмите кои ја опфаќаат нивната работа (план за имунизација и за систематски прегледи).
- Стручно-методолошка помош во изработка на годишен план за работа на патронажната служба
- Изготвување на записници за најдената состојба и дадените препораки во 2 примерока од кои еден во Заводот, а другиот примерок оставен кај превентивниот тим.

В). Изготвување на здравствено-воспитни материјали и обуки на здравствени работници:

- a. Реализирани регионални семинари наменети за превентивните тимови и патронажна служба.
- b. Континуирано следење на здравствената состојба на децата од предучилишна возраст преку прибирање на податоци од систематските прегледи од превентивните тимови.
- c. Едукативни работилници за семејства во рурални средини и ромски заедници за унапредување на здравјето и развојот кај децата, вакцинации, безбедно мајчинство и адолесцентно здравје
- d. Работилници за родители во центри за ран детски развој со посебен акцент на ромските средини на теми поврзани со стимулирање на раниот детски развој
- e. Одржување на континуирани активности за промоција на редовната имунизација и спречување на заразни болести кај деца од предучилишни возраст на теми поврзани со безбедноста на вакцините, поствакциналните реакции и важноста на навремено и целосно вакцинирање (едукација на родители во градинки, центри за ран детски развој и центар за родители Роми)

Завод за здравствена заштита

на мајки и деца

		
Подготвил Александра Геразовска	Одобрил др Билјана Анчевска	У п р а в н и к Мр.д-р.Бранкица Младеновиќ

2012

Месец _____ год.

Реден број (и знак) на фактурата	Датум	НАЗИВ НА КУПУВАЧОТ	МЕСТО	Износ на фактурата
1	9.1.2012	КУКОМ - Скопје	ЗА XII-2011	4956,00
2	2.2.2012	КУКОМ - Скопје	ЗА I-2012	4956,00
3	14.02/12	ИНСТИТУТ ЗА МЕД НА ТРУД		4980,00
4	16.02/12	КРА ФАРМА		12000,00
5	05.03/12	КУКОМ - Скопје ЗА II		4956,00
6	05.03/12	ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА МЕД НА ТРУД		8280,00
7	03.04/12	ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА МЕД НА ТРУД		6300,00
8	23/04/12	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО		9600,00
9	23/04/12	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО		22739,00
10	23/04/12	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО		25000,00
11	30/04/12	КУКОМ ЗА III		4956,00
12	2.05/12	КУКОМ ЗА IV		4956,00
13	10.05/12	ЈЗУ ИНСТ. ЗА МЕД НА ТРУД		8400,00
14	14.05/12	ЈЗУ ИНСТ. ЗА МЕД НА ТРУД		9100,00
15	14.05/12	ЈЗУ ИНСТ. ЗА МЕД НА ТРУД		5150,00
16	5.06/12	КУКОМ ЗА V		4956,00
17	30.7/12	КУКОМ ЗА VI		4956,00
18	8.08/12	КУКОМ ЗА VII		4956,00
19	31.08/12	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО		50000,00
20	3.09/12	КУКОМ ЗА VIII		4956,00
21	10.09/12	ЈЗУ ИНСТ. ЗА МЕД НА ТРУД		14000,00
22	10.09/12	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО		419950,00
23	10.09/12	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО		584550,00
24	10.09/12	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО		195000,00
25	8.10/12	КУКОМ ЗА IX		4956,00

263

Извод на promet и sostojba на smetka Број: 213

ГС		Сметка		Назив на сметката			Делопент	
10000000066005		660250003553127		СОПСТВЕНИ-ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ			Народна банка на РМ.	
Датум		Почетно салдо		Вкупно прилив		Вкупно одлив		Крајно салдо
12.11.2012		1899926.50		770644.00		0.00		2670570.50
Сметка нал-пр./налогодавач	Назив налогопр./налогодавач	Обр.	Износ одобр.	Износ задол.	Даночен број	Повик.бр.	Цел на дознака	
10000000063095	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО	50	500000.00	0.00	000000000000	10000000063095 425410 190010043463710 741112	/ОБ/1200639714/Р/01/ПРОГ ЗА МАЈКИ И ДЕЦА	
210043549560170	МАРТИК ДООЕЛ СКОПЈЕ	50	6930.00	0.00	4030992209810	210043549560170 00 723819	Ф-РА 22713 СИСТЕМАТСКИ ПРЕТПЛАТА ЗА ВРАБ.	
210061651090130	ПЗУ МЕДИКУС СП СКОПЈЕ	50	4780.00	0.00	4030006613170	210061651090130 00 723220	УПЛАТА ЗА ТРОШПО Ф-РА БР 3149/9	
210061651090130	ПЗУ МЕДИКУС СП СКОПЈЕ	50	7361.00	0.00	4030006613170	210061651090130 00 723911	УПЛАТА ЗА ЗАКУП ПО Ф-РА БР3062/10	
210061723930146	ПАНВИК МЕДИКА СКОПЈЕ	50	6140.00	0.00	4030006617310	210061723930146 ЗАКУПНИНА 723911	Ф-РА 2608/9 М.09/2012	
210061723930146	ПАНВИК МЕДИКА СКОПЈЕ	50	2228.00	0.00	4030006617310	210061723930146 ТРОШОЦИ 723220	Ф-РА 2992/9 М.09/2012	
30000000000230	ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ	50	140.00	0.00	1001954450015	30000000000230 4030995113423 723811	ДН ПРОМЕТ 13 100 ПАНЧЕ	
30000000000230	ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ	50	13698.00	0.00	1001954450015	30000000000230 403099513423 725946	ДН ПРОМЕТ 13 20 ПАНЧЕ	
30000000000230	ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ	50	13860.00	0.00	1001954450015	30000000000230 403099513423 725946	ДН ПРОМЕТ 10 20 ПАНЧЕ	
30000000000230	ЈЗ О ЗДРАДТВ ДОМСКОПЈЕ	50	4260.00	0.00	4030995113423	30000000000230 00 725946	Д П Ш 13 20 ПАНЧЕ	
30000000000230	ЈЗУ ЗДР ДОМ СК	50	22249.00	0.00	4030995113423	30000000000230 0 725946	ДН ПАЗАР Ш-13 ПАНЧЕ	
30000000000230	ЈЗУ ЗДР ДОМ СК	50	380.00	0.00	4030995113423	30000000000230 Ш-13 723811	ДН ПАЗАР Ч/З ПАНЧЕ	
30000000000230	ЈЗУ ЗДР ДОМ СК S	50	8160.00	0.00	4030995113423	30000000000230 0 725946	ДН ПАЗАР 20 ПАНЧЕ	
30000000000230	ЗДРАВ ДОМ СК	50	38223.00	0.00	4030995113423	30000000000230 0 725946	ДНЕВЕН ПАЗ. 13 20 СНАВЧЕ	
30000000000230	ЗДРАВ ДОМ СК	50	18500.00	0.00	4030995113423	30000000000230 0 723811	ДНЕВЕН ПАЗ. 12 100 СНАВЧЕ	
30000000000230	ЗДРАВ ДОМ СК	50	2540.00	0.00	4030995113423	30000000000230 0 723811	ДНЕВЕН ПАЗ. 13 100 СНАВЧЕ	
30000000000230	ЈЗУ	50	100.00	0.00	4030995113423	30000000000230 00 723811	ЗА Д П 13 100 ГОРАЕ	
30000000000230	ЈЗУ СК	50	15401.00	0.00	4030995113423	30000000000230 00 725946	ЗА Д П 13 20 ГОРАЕ	
30000000000230	ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ	50	300.00	0.00	4030995113423	30000000000230 0 725946	12-20 ИГОР	
30000000000230	ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ	50	1320.00	0.00	4030995113423	30000000000230 0 723811	13-100 ИГОР	
30000000000230	ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ	50	18260.00	0.00	4030995113423	30000000000230 0 725946	13-20 ИГОР	
30000000000230	ЗДРАСТЕВНА ОРГАН	50	12815.00	0.00	4030995113423	30000000000230 13-100 ПОСТО 723811	ДНЕВЕН ПАЗАР Ш/З ВЕРА	
30000000000230	ЗДРАСТЕВНА ОРГ	50	47571.00	0.00	4030995113423	30000000000230 13-20 725946	ДНЕВЕН ПАЗАР 13-20 П ВЕРА	
30000000000230	ЈАВНА ЗДР ОРГ	50	260.00	0.00	4030995113423	30000000000230 3-100 723811	ДНЕВЕН ПАЗ 3-100 ПОС ВЕРА	
30000000000230	ЈАВНА ЗДРАС ОРГ	50	1500.00	0.00	4030995113423	30000000000230 3-20 725946	ДНЕВЕН ПАЗАР 3-20 ПОС ВЕРА	
30000002081850	ПЗУ ДЕНТИКА - НАНЧЕВ СКОПЈЕ	50	5161.00	0.00	4030005546223	30000002081850 3057/10 723911	ЗАКУПНИНА 10 2012	
30000002081850	ПЗУ ДЕНТИКА - НАНЧЕВ СКОПЈЕ	50	2031.00	0.00	4030005546223	30000002081850 3144/9 723220	ВОДА СТРУЈА	

Р.О.
 ПЗУ
 ПАНЧЕ 100%
 ПАНЧЕ 20%
 ПАНЧЕ 20%
 ПАНЧЕ 20%
 ПАНЧЕ 20%
 ПАНЧЕ 100%
 ПАНЧЕ 100%
 ГОРАЕ 20%
 ГОРАЕ 20%
 ИГОР 100%
 ИГОР 20%
 Ш/З ВЕРА 100%
 ВЕРА 20%
 ПОС ВЕРА 100%
 ПОС ВЕРА 20%
 ПЗУ
 ПЗУ

Иванов

Извод на прмет и состојба на сметка

Број: 244

Н. 971

СФЗ

ТС		Сметка		Назив на сметката			Депонент	
100000000066005		660250003553127		СОПСТВЕНИ-ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ			Народна банка на РМ	
Датум		Почетно салдо		Вкупно прилив		Вкупно одлив		Крајно салдо
24.12.2012		808464.50		1011050.00		240709.00		1578805.50
Сметка нал-пр./налогодавач	Назив налогопр./налогодавач	Обр.	Износ одобр.	Износ задол.	Даночен број	Повик.бр.	Цел на дознака	
100000000066005	ЧОЧОВА ЛИДИЈА	94	0.00	2766.00	3006956455099	660250003553127 423990 1444950	ДРУГИ НЕСПОМЕНАТИ МАТЕРИЈАЛИ	
300000002195922	ЕВН МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ, ЛЕНИНОВА 45, СКОПЈЕ	90	0.00	279.50	4030005565759	660250003553127 421110 100108129-10255157923 157923	струја м 11-2012 Ш 1	
300000002195922	ЕВН МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ, ЛЕНИНОВА 45, СКОПЈЕ	90	0.00	279.50	4030005565759	660250003553127 421110 100108129-10255152908 152908	струја м 11-2012 Ш 3	
300000002195922	ЕВН МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ, ЛЕНИНОВА 45, СКОПЈЕ	90	0.00	11474.00	4030005565759	660250003553127 421110 008365826-10255178569 178569	струја м 11-2012 Ш 1	
300000002195922	ЕВН МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ, ЛЕНИНОВА 45, СКОПЈЕ	90	0.00	16400.50	4030005565759	660250003553127 421110 008368869-10255137613 137613	струја м 11-2012 Ш 3	
300000002195922	ЕВН МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ, ЛЕНИНОВА 45, СКОПЈЕ	90	0.00	279.50	4030005565759	660250003553127 421110 008365864-10255157308 157308	струја м 11-2011 Ш 5	
300000002195922	ЕВН МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ, ЛЕНИНОВА 45, СКОПЈЕ	90	0.00	140.00	4030005565759	660250003553127 421110 008365879-10255178457 178457	струја м 11-2012 Ш 1	
300000000536834	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА, ЛАЗАР ЛИЧЕНОВСКИ 21, СКОПЈЕ	90	0.00	16194.00	4030992177811	660250003553127 426990 1380960 и 1381014 14	каматна листа Ш 3	
200000090141316	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД-СКОПЈЕ, ОРЦЕ НИКОЛОВ ББ, СКОПЈЕ	90	0.00	7551.00	4030997339640	660250003553127 421320 1-112012-000033106618 106618	телефон м 11-2012 Ш 14	
200000090141316	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД-СКОПЈЕ, ОРЦЕ НИКОЛОВ ББ, СКОПЈЕ	90	0.00	2842.00	4030997339640	660250003553127 421320 1-112012-000033100612 100612	телефон м 11-2012 Ш 4	
200000090141316	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД-СКОПЈЕ, ОРЦЕ НИКОЛОВ ББ, СКОПЈЕ	90	0.00	1727.00	4030997339640	660250003553127 421320 1-112012-000039875813 875813	телефон м 11-2012 Ш 8	
200000090141316	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД-СКОПЈЕ, ОРЦЕ НИКОЛОВ ББ, СКОПЈЕ	90	0.00	1501.00	4030997339640	660250003553127 421320 1-112012-000053682910 682910	телефон м 11-2012 Ш 12	
290100000038361	ТДК КОМПЈУТЕРИ,	90	0.00	159300.00	4030000394930	660250003553127 424420 004551	одржување м 12/2012 бар бр 71/2012 Ш 14	
300000000172405	АВИЦЕНА, ВОДЃАНСКА БР 7, СКОПЈЕ	90	0.00	3068.00	4030991193627	660250003553127 423590 2399/12	наб на лаб мат бар бр 42/2011 Ш 15	
500000000198295	МАНЧЕ ДЕНТ, ИЛИНДЕНСКА БР 36, БИТОЛА	90	0.00	9912.00	4002991121231	660250003553127 423590 1-1/1979	наб на лаб мат бар бр 24/2012 Ш 15	
500000000198295	МАНЧЕ ДЕНТ, ИЛИНДЕНСКА БР 36, БИТОЛА	90	0.00	4517.00	4002991121231	660250003553127 423530 1-1/1978	наб на забни мат бар бр 24/2012 Ш 15	
530010100234107	ФАРМАХЕМ ДООЕЛ, КИЧЕВСКА БР 1, СКОПЈЕ	90	0.00	2478.00	4030990218146	660250003553127 423590 12-3151-000178	наб на лаб мат бар бр 42/2011 Ш 15	
100000000066005	УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА	91	69723.00	0.00	4030007645474	100000000066005 421120 660250011573766 723220	вода	
100000000066005	УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА	91	17912.00	0.00	4030007645474	100000000066005 421210 660250011573766 723220	парно	
100000000063095	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО	50	195000.00	0.00	0000000000000	100000000063095 425410 190010043463710 741112	ОБ/1201418139/Р/01/ПРОГ .ЗА МАЈКИ И ДЕЦА	

НЗУ

НЗУ

дет и состојба на сметка

15.11.2012

file:///C:/DOCUME~1/User/LOCALS~1/Temp/izvod_ZSK_151112.htm

300000000000230	ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ НА СКОПЈЕ	50	8580.00	0.00	4030995113423	300000000000230 00 723811	ДН ПАЗАР Ш12 100	СЛАВИЦА 100%
300000000000230	ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ НА СКОПЈЕ	50	6400.00	0.00	4030995113423	300000000000230 00 723817	УПЛ ДН ПАЗАР Ш13	ВОЗАЧИ СЛАВИЦА
300000000000230	ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ НА СКОПЈЕ	50	2920.00	0.00	4030995113423	300000000000230 00 723811	УПЛ ДН ПАЗАР Ш13 100	СЛАВИЦА 100%
300000000000230	ЗДРАВ ДОМ	50	12585.00	0.00	4030995113423	300000000000230 00 723811	Д ПАЗАР Ш13 100	БЕРА 100%
300000000000230	ЗДРАВ ДОМ	50	74414.00	0.00	4030995113423	300000000000230 00 725946	Д ПАЗАР Ш13 20	БЕРА 20%
300000002389437	ПЗУ Д-Р РУЖА СКОПЈЕ	50	464.00	0.00	4030006612645	300000002389437 2527/8 723220	ФРА 2527 8	ПЗУ
300000002389437	ПЗУ Д-Р РУЖА СКОПЈЕ	50	4635.00	0.00	4030006612645	300000002389437 2197/8 723911	ФРА 2197 8	ПЗУ
360015380100047	ЈП МАКЕДОНСКА ПОШТА ПОДРУЖНИЦА СКОПЈЕ 1 ПРИВРЕМЕНА СМЕТКА	50	200.00	0.00	4030997339674	360015380100047 254/14.11.2012 723811	СЕБАЈЕТЕ ЈАКУПИ ЕЛЕКТР. ЕВИДЕНЦИЈА	✓
100000000063095	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО	50	195000.00	0.00	00000000000000	100000000063095 425410 190010043463710 741112	/ОБ/1200767269/Р/01 ПРОГ. ЗА МАЈКИ И ДЕЦА	-
100000000063095	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО	50	719950.00	0.00	00000000000000	100000000063095 425410 190010043463710 741112	/ОБ/1200767172/Р/01 ПРОГ. ЗА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ	-
100000000063095	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО	50	584550.00	0.00	00000000000000	100000000063095 425410 190010043463710 741112	/ОБ/1200764844/Р/01 ПРОГ. ЗА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ	-
Вкупно:		29			1765301.00	1	90.00	

Вкупен буџет	Одобрен план	Реализација	Остаток
121000000.00	0.00	88515231.00	-88515231.00

Фонд за здравствено осигурување на Македонија

Финансиски поддржано од:

